



**OPTIMISM CREATES A FUTURE.
LET US SHAPE IT TOGETHER.**

ANNUAL REPORT 2021

ГРАВЕ осигурување АД Скопје



The GRAWE Group – grown strength.

Insurances, financial services and real estate are the core expertise of GRAWE. Eighteen Central, East and Southeast European insurance subsidiaries are responsible for the company's international orientation. GRAWE's down-to-earth attitude and financial stability bear witness to a success story of more than 190 years. With its customer-friendly, personal consultation as well as appropriate, tailor-made products, GRAWE guarantees international quality with domestic standards of security.

GRAWE Group

Foreword by the Chairmen of the Board	5
Group Profit and Loss Account	6
Group Balance Sheet	7
Group Investments / Auditor's Opinion	8

ГРАВЕ осигурување АД Скопје

Statement by the Management Board	10
Balance Sheet	11
Profit and Loss Account	13
Investment Structure	13
Auditors' Opinion	16



The GRAWE insurance companies in 2021

1828
Austria



2000
Romania



1991
Slovenia



2001
Banja Luka



1993
Croatia



2004
Moldova



1997
Hungary



2004
Podgorica



1997
Beograd



2007
Skopje



1998
Sarajevo



2008
Ukraine



1998
Ukraine



2019
Skopje



1999
Cyprus



2020
Podgorica



2000
Bulgaria





OPTIMISM CREATES A FUTURE. LET US SHAPE IT TOGETHER.

In a few years, GRAWE will be celebrating its 200th anniversary. Throughout this long history, our company has regularly had to cope with turbulent times. This was also the case in 2021, because the pandemic, which we had hoped to have overcome, continued. And yet, like in the previous year, the GRAWE Group was once again able to generate a good result.

The key to our lasting success: A culture that puts its faith in respect and entrepreneurial commitment and a consistent orientation to the requirements of our clients. But in particular also in the dedication of our 5,155 employees. A special “thank you” for their commitment with which they have maintained the high level of proximity to the customer that is standard at GRAWE, despite the trying working conditions and in many cases also difficult personal circumstances during the second year of the pandemic.

This diligent service and an optimistic look to the future have always been part of our corporate culture and the most important component for success. It is reminiscent of the founder of GRAWE, Archduke Johann of Austria. His guiding motto still shapes the work of GRAWE to this day: „In the unity of many, lies the strength that creates good. To contribute to it is the duty of everyone.”

Note regarding rounding and figures in this annual report: There may be mathematical differences due to computerised rounding when aggregating amounts and percentages.

Gender-specific wording: To make the text easier to read, we have dispensed with any gender-specific differentiation in this report. Corresponding terms apply to both genders in equal measure.



Members of the Board
(from left to right):

Mag. Gerald Gröstenberger, MBA
Board director

Dr. Gernot Reiter
Deputy General Director,
Vice Chairman of the
Board of Directors

Dr. Philipp Meran
Chairman of the Supervisory Board

Mag. Klaus Scheitegel
General Director,
Chairman of the Board of Directors

MMag. Georg Schneider
Board director

Foreword by the Chairmen of the Board

Dear Readers,

In 2021, it was not only the ongoing pandemic that continued to present us with particular challenges; the high inflation and the sharp rise in the construction costs index also had a substantial impact on our day-to-day business.

Through specific adaptations and adjustments to internal processes and in the contact with our clients as well as our business partners, our companies have succeeded in adapting to the situation in the best possible way. A high level of flexibility and the necessary resoluteness were the basic prerequisite for this.

For more than 190 years, Grazer Wechselseitige Versicherung has stood for stability, security and reliability. Particularly in times of rising commodity and energy costs, the aim is to demonstrate this in particular towards our clients and business partners. Individual support and the development of sustainable solutions have always been our overriding premise and are in demand more than ever.

The success of this strategy is also proven by the history of Grazer Wechselseitige Versicherung which has developed from a regional fire insurer into an international group with 18 subsidiaries in Central, Eastern and South-East Europe. The business model incorporates not only the insurance sector. Grazer Wechselseitige also operates as a reliable service provider in the financial and real estate sector at national and international level. The successful merger of Bankhaus Schelhammer & Schattera and Capital Bank to form Schelhammer Capital Bank AG, which offers considerable added value for our clients, should be particularly highlighted here.

In the past financial year, the GRAWE Group posted a growth in premiums totalling 7.8% in the insurance business; this was supported by the increase in the indemnity and accident insurance of 10.1%. Earnings from ordinary activities amounted to EUR 135.0 million; the Group's profit amounted to EUR 100.3 million. Despite the ongoing challenges in connection with COVID-19 and the strong price rises in virtually all areas, the GRAWE Group continues to be on course for success.

The same also applies for Grazer Wechselseitige Versicherung in Austria. Premium income increased by 6.8% and despite a strong increase in the areas of storm, mains water and fully comprehensive claims, earnings from ordinary activities amounted to EUR 72.4 million and a profit of EUR 52.9 million was generated.

In this respect, we would like to express our special thanks to our highly trained employees. They are the driving force in our company and fundamentally responsible for our success. We also owe it to their flexibility and their commitment that we can emerge stronger from the COVID-19 crisis and look to the future with optimism. Together, we have used the opportunity to drive fundamental digitalisation projects forward and to make our processes more flexible and more efficient.

In addition, we would like to thank our clients for their loyalty and the trust that they have shown in our company. We are particularly delighted that in this connection we were presented with the "Recommender Award" of the Financial Marketing Association of Austria (FMVÖ) in 2021 and thus for the 14th time in 15 years. Grazer Wechselseitige Versicherung came out top again in the category "Insurances nationwide" and was thus once more the most recommended insurance in Austria in 2021. In the past financial year, we were also awarded the seal of quality for "Excellent customer orientation".

The careful handling of resources has the utmost priority throughout our companies, which is why we are putting our faith in sustainability in all areas. This applies both in capital investment and in the area of building and refurbishment of our properties. Also with regard to the reduction of CO₂, we are making a fundamental contribution with our own photovoltaic system to supply our data centre, to name just one of the many measures already implemented. As Grazer Wechselseitige Versicherung, we are also conscious of our social responsibility. We support a large number of initiatives, events and institutions in the areas of health, environmental protection, education, art, culture and sport. The latest project that we are sponsoring is the project "Klimaneuzeit – die 24H Challenge" ("A new age for the climate – the 24-hour challenge") sponsored by the province of Styria and which is a collaboration between Quantum, the Wegener Center Graz and the International Institute for Applied Systems Analysis.

In summary, Grazer Wechselseitige Versicherung was able to make very good use of the past financial year and can look back at a gratifying result. It has always proven to be a group with a long tradition and constant growth. We owe this to our clients, business partners and our employees whom we would once again like to offer our sincere thanks.

Yours sincerely,
Klaus Scheitegel

Yours sincerely,
Othmar Ederer

GRAWE Group Profit and Loss Account for Financial Year 2021 (summary)

Profit and Loss Account

	2021	2020
	EUR	TEUR
General Insurance		
1. Earned premiums	539,071,095	504,448
2. Allocated investment return	167,047	151
3. Other technical income	2,900,969	2,690
4. Claims accrued	-342,578,992	-323,022
5. Increase in the technical provisions	0	0
6. Decrease in the technical provisions	-171,118	39
7. Rebates	-1,164,486	-1,061
8. Operating expenses	-172,784,417	-163,769
9. Other technical charges	-4,028,617	-4,233
10. Change in the volatility reserve	-2,176,263	-625
11. Technical account balance	19,235,219	14,619
12. Investment income and interest income	66,483,796	60,750
13. Investment charges and interest paid	-25,462,525	-20,378
14. Capital income transferred to the technical account	-167,047	-151
15. Other non-technical income	5,582,853	4,313
16. Other non-technical charges	-7,495,641	-6,833
17. Earnings gross before taxes	58,176,654	52,319
Life Insurance		
1. Earned premiums	411,067,157	395,574
2. Allocated investment return transferred from the technical account	111,011,757	133,360
3. Unrealised gains on investments pursuant to asset item C.	37,707,404	9,309
4. Other technical income	1,857,781	1,763
5. Claims accrued	-323,268,288	-319,532
6. Increase in the technical provisions	-111,726,073	-82,128
7. Decrease in technical provisions	122,832	0
8. Rebates	-400,327	515
9. Bonuses and/or policyholders' participation in profits	-5,830,830	-12,189
10. Operating expenses	-91,909,805	-84,042
11. Unrealised losses on investments pursuant to asset item C.	-332,608	-3,641
12. Other technical charges	-333,059	-263
13. Technical account balance	27,965,940	38,727
14. Investment income and interest income	141,733,472	175,965
15. Investment charges and interest paid	-49,155,053	-37,981
16. Allocated investment return transferred to the technical account	-111,011,757	-133,360
17. Other non-technical income	889,025	1,140
18. Other non-technical charges	-527,339	-1,069
19. Earnings gross before taxes	9,894,287	43,422
Total		
1. Earnings gross before taxes of insurance undertakings		
General insurance business	58,176,654	52,319
Life insurance	9,894,287	43,422
	68,070,941	95,741
2. Earnings gross before taxes of credit institutions	66,917,489	51,690
3. Earnings gross before taxes in total	134,988,430	147,431
4. Taxes on income and earnings	-34,668,524	-25,059
5. Profit / Loss for the financial year	100,319,906	122,372


GRAWE Group Balance Sheet on 31 December 2021 (summary)

Assets	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	TEUR
A. Intangible assets	22,460,561	25,985
B. Investments		
I. Land and buildings	780,137,423	741,485
II. Investments in affiliated undertakings and participating interests	43,070,376	38,774
III. Other investments	4,410,173,314	4,266,034
IV. Deposits with ceding undertakings	29,282	53
C. Investments of unit-linked and index-linked life insurance	401,037,658	336,235
D. Receivables	117,912,370	100,906
E. Accrued interest and rent	51,004,326	52,980
F. Other assets	113,556,413	115,122
G. Prepaid expenses	6,367,557	4,566
H. Deferred taxes on the assets side	55,012,469	49,459
I. Assets which derive from credit institutions	6,499,265,748	6,179,359
	12,500,027,495	11,910,959

Liabilities	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	TEUR
A. Equity	1,711,317,389	1,592,948
B. Technical provisions, net of reinsurance		
I. Provision for unearned premiums	194,383,927	182,340
II. Life insurance provision	2,919,298,937	2,840,544
III. Provision for claims outstanding	941,911,332	920,176
IV. Provision for rebates	4,612,384	4,457
V. Provision for bonuses and/or policyholders' participation in profits	133,594,835	134,491
VI. Volatility reserve	69,351,959	67,433
VII. Other technical provisions	11,079,074	10,242
C. Technical provisions of unit-linked and index-linked life insurance	395,818,400	332,057
D. Non-technical provisions	133,564,273	129,433
E. Deposits received from reinsurers	3,434,383	4,045
F. Other liabilities	148,856,529	142,826
G. Deferred income	59,256,432	61,660
H. Provisions, liabilities and deferred income, which derive from credit institutions	5,773,547,641	5,488,306
	12,500,027,495	11,910,959

GRAWE Group Investments – a Reliable Basis

At 31 December 2021 the Group's total investments amounted to EUR 5,634 million (2020: EUR 5,383 million), corresponding to a 4.7% rise with respect to the previous year.



Auditor's Opinion

We have audited the consolidated financial statements of

**GRAWE – Vermögensverwaltung,
Graz, Austria,**

and its subsidiaries (the Group), which comprise the Consolidated Balance Sheet as at 31 December 2021, and the Consolidated Income Statement, Consolidated Statement of Changes in Equity and Consolidated Statement of Cash Flows for the year then ended, and the Notes to the Consolidated Financial Statements.

In our opinion, the consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of 31 December 2021, and its consolidated financial performance and consolidated cash flows for the year then ended in accordance with, Austrian Generally Accepted Accounting Principles as well as legal or regulatory requirements.

In our opinion, the group management report is consistent with the consolidated financial statements and has been prepared in accordance with legal requirements.

Vienna, 18 March 2022

KPMG Austria GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft
Mag. Michael Schlenk

CENTURION
Wirtschaftsprüfungs-
und Steuerberatungs GmbH
Dr. Andreas Staribacher

This report is a shortened translation of the original report in German, which is solely valid.



Одбор на директори:

Гинтер Пухтлер
Зоран Стојановски
Кристоф Цетл
Ранко Ковачевиќ



ГРАВЕ осигурување АД Скопје Извештај 2021

ГРАВЕ осигурување АД Скопје, како дел од GRAWЕ групацијата, има континуирано силна, стабилна позиција на осигурителниот пазар во Македонија и како такво Друштвото е синоним за сигурност, грижа и долгорочни односи со клиентите.

И во деловната 2021 година ГРАВЕ осигурување работеше посветено, професионално, со слух за нашите клиенти. Тоа резултираше со проширување на сопствената палета на производи за осигурување на живот кои одговараат и се прилагодени на различните потреби на клиентите.

ГРАВЕ осигурување АД Скопје е препознатлив бренд на македонскиот пазар на осигурување на живот како преку начинот на вршење на секојдневната работа и непосредната комуникација и пристапот кон клиентите така и со брзата и коректна исплата на штети. Осигурениците и деловните соработници во ГРАВЕ осигурување АД Скопје препознаваат сериозен и стабилен партнер, со висока корпоративна култура заснована на транспарентно и тимско работење.

Во деловната 2021 година Друштвото оствари позитивен финансиски резултат во однос на бруто полисираната премија и со тоа и понатаму ја задржува високата позиција помеѓу лидерите на пазарот за осигурување на живот во Република Северна Македонија.

ГРАВЕ осигурување АД Скопје, и во иднина со своето работење ќе креира трајни и стабилни вредности во осигурувањето, со цел задоволување на потребите на клиентите и подобрување на конкурентноста на пазарот на осигурување.



Годишен извештај 2021

БИЛАНС НА УСПЕХ

Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)

Белешки

2021

2020

(Во илјади денари)

A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО		604.505	618.459
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА)	7	477.364	485.960
1. Бруто полисирана премија за осигурување	7	518.447	534.482
2. Бруто полисирана премија за соосигурување		–	–
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија		–	–
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување		–	–
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	7	(41.453)	(49.118)
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	7	543	850
7. Промена во бруто резервата за преносна премија – дел за соосигурување		–	–
8. Промена во бруто резервата за преносна премија – дел за реосигурување	7	(173)	(254)
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА	8	115.313	113.655
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети		–	–
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти		–	–
2.1. Приходи од наемнини		–	–
2.2. Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти		–	–
2.3. Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти		–	–
3. Приходи од камати	8	112.819	105.321
4. Позитивни курсни разлики	8	176	7.906
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)		2.044	206
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка		79	–
6.1. Финансиски вложувања расположливи за продажба		–	–
6.2. Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)		–	–
6.3. Останати финансиски вложувања		–	–
7. Останати приходи од вложувања	8	195	222
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	9	10.902	17.452
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ		545	1.392
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ		381	–

**Извештај за сеопфатна добивка
(Биланс на успех)**

Белешки

2021

2020

(Во илјади денари)

Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО		(521.349)	(514.103)
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ)	10	(147.033)	(116.759)
1. Бруто исплатени штети	10	(165.401)	(130.927)
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања		–	–
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување		–	–
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	10	20.866	14.960
5. Промени во бруто резервите за штети	10	(2.641)	6.900
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување		–	–
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	10	143	(7.692)
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	11	(254.971)	(276.811)
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување		(254.971)	(276.811)
1.1. Промени во бруто математичката резерва	11	(254.838)	(276.627)
1.2. Промени во бруто математичката резерва – дел за соосигурување/реосигурување	11	(133)	(184)
2. Промени во еквизационата резерва, нето од реосигурување		–	–
2.1. Промени во бруто еквизационата резерва		–	–
2.2. Промени во бруто еквизационата резерва – дел за соосигурување/реосигурување		–	–
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување		–	–
3.1. Промени во останатите бруто технички резерви		–	–
3.2. Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување		–	–
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ		(8.594)	(2.691)
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот		(8.526)	(2.719)
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување		(68)	28
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ		–	–
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)		–	–
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)		–	–

Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)

Белешки

2021

2020

(Во илјади денари)

V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО		(99.156)	(107.368)
1. Трошоци за стекнување	12	(57.659)	(68.556)
1.1. Провизија	12	(51.713)	(61.180)
1.2. Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	12	(4.096)	(4.257)
1.3. Останати трошоци за стекнување	12	(1.850)	(3.119)
1.4. Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)		-	-
2. Административни трошоци	12	(41.497)	(38.812)
2.1. Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	12	(1.824)	(1.845)
2.2. Трошоци за вработените	12	(19.616)	(17.219)
2.2.1. Плати и надоместоци		(12.226)	(11.652)
2.2.2. Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата		(1.238)	(1.179)
2.2.3. Придонеси од задолжително социјално осигурување		(4.942)	(4.258)
2.2.4. Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени		-	-
2.2.5. Останати трошоци за вработени		(1.210)	(130)
2.3. Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки		-	-
2.4. Останати административни трошоци		(20.057)	(19.748)
2.4.1. Трошоци за услуги	12	(18.190)	(17.510)
2.4.2. Материјални трошоци	12	(658)	(847)
2.4.3. Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	12	(1.209)	(1.391)
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА		(3.396)	(275)
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста		-	-
2. Трошоци за камати		-	-
3. Негативни курсни разлики	13	(3.080)	(58)
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)		-	-
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот – капитална загуба		-	-
5.1. Финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-
5.2. Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)		-	-
5.3. Останати финансиски вложувања		-	-
6. Останати трошоци од вложувања		(316)	(217)
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	14	(4.635)	(11.121)
1. Трошоци за превентива		-	-
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување		(4.635)	(11.121)

**Извештај за сеопфатна добивка
(Биланс на успех)**

Белешки

2021

2020

(Во илјади денари)

VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА		(3.564)	922
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА		–	–
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ		83.156	104.356
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ		–	–
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	15	(8.672)	(10.604)
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК		–	–
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ		74.484	93.752
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ		–	–


Белешките кон финансиските извештаи се составен
дел на овие финансиски извештаи

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Одборот на директори на ГРАВЕ
Осигурување АД – Скопје на ден 11.02.2022 година.

Извршен директор
Стојановски Зоран



Раководител на сметководствена служба и финансии
Страхилов Славчо
(Овластен сметководител, бр. на уверение 0100783)





Полисирана премија по години (во денари)

2021	518.447.369
2020	534.482.695
2019	548.376.376
2018	514.037.494
2017	507.197.472
2016	469.994.703
2015	435.288.573
2014	371.554.310
2013	313.843.119

Исплатени штети (во денари)

2021	165.401.112
2020	130.926.846
2019	126.319.204
2018	122.404.576
2017	116.239.229
2016	53.461.533
2015	41.164.703
2014	32.625.111
2013	32.375.758

Нето добивка по години (во 000 денари)

2021	74.484
2020	93.752
2019	64.997
2018	50.679
2017	60.335
2016	44.776
2015	39.133
2014	27.667
2013	48.389

Извештај на независниот ревизор

До Акционерите на
ГРАВЕ Осигурување АД Скопје

Извештај за финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на ГРАВЕ Осигурување АД Скопје („Друштвото“), составени од Извештајот за финансиската состојба (Биланс на состојба) на ден 31 декември 2021 година, Извештајот за сеопфатната добивка (Биланс на успех), Извештајот за промените во капиталот и Извештајот за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 3 до 75.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување на Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да дадеме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на примените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, придружните финансиски извештаи, ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти финансиската состојба на ГРАВЕ Осигурување АД Скопје на ден 31 декември 2021 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување на Република Северна Македонија.

Грант Торнтон ДОО
Св. Кирил и Методиј 526-1/20
1000 Скопје
Северна Македонија
Т +389 (0)2 3214 700
Ф +389 (0)2 3214 710
E Contact@mk.gt.com
Даночен број: 4030003475973

grantthornton.mk

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРП“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

Грант Торнтон ДОО е фирма членка на Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL и фирмите членки не се во партнерство на законски ниво. GTIL и своите фирми членки на GTIL претставуваат посебен правен субјект. Топологија за објаснување од страна на своите фирми членки. GTIL не објавуваат услуги на клиентите. GTIL и нивните фирми членки не се агенти на, и не се обврзани како кои други и не се одговорни за делата или пропуштите на други фирми членки.


Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2021 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски податоци објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која заврши на 31 декември 2021, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија², како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Според наше мислење, историските финансиски податоци изнесени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со податоците објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021 година.


Сузана Ставриќ
Управител
Грант Торнтон ДОО, Скопје

Скопје, 14 февруари 2022 година


Сузана Ставриќ
Овластен ревизор

² Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРП“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година.

Грант Торнтон ДОО е фирма членка на Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL и фирмите членки не се во партнерство на законски ниво. GTIL и своите фирми членки на GTIL претставуваат посебен правен субјект. Топологија за објаснување од страна на своите фирми членки. GTIL не објавуваат услуги на клиентите. GTIL и нивните фирми членки не се агенти на, и не се обврзани како кои други и не се одговорни за делата или пропуштите на други фирми членки.

grantthornton.mk 2



Responsible for the contents: Grazer Wechselseitige Versicherung AG
Design: GRAWE editorial staff, PILZ Werbeagentur GmbH
Photos: iStock (Cover), Shutterstock, Getty Images, Ralph König
Copyright: Grazer Wechselseitige Versicherung AG